

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО,  
ПРОМЕТ И УСЛУГИ , КИЧЕВО**

**Извештај на независниот ревизор и**  
Финансиски извештаи за годината која завршува на  
31 Декември 2021 година

Куманово ,21 јуни 2022година

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	i - ii
Извештај за сеопфатна добивка	1
Извештај за финансиска состојба	2
Извештај за промените во главнина	3
Извештај за паричните текови	4
Белешки кон финансиските извештаи	5-30
Прилог;Годишен извештај за работа за 2021година	



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До акционерите и раководството АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ,КИЧЕВО

Ние бевме ангажирани да извршиме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО (во понатамошен текст Друштвото) кои го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2021 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнина, Извештајот за паричните текови за година која што завршува тогаш и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со усвоените Меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

*(продолжува)*



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите и раководството **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ,КИЧЕВО**  
(продолжение)

### *Основа за мислење со резерва*

Ние не сме го набљудувале пописот на залихите и останатите средства на Друштвото за периодот заклучно со 31.12.2021 година бидејќи бевме ангажирани по тој датум. Ние не бевме во состојба, преку примена на други ревизорски постапки да се увериме во однос на количините на залихите на 31 декември 2021 година.

- Ние не обезбедивме доволни и соодветни ревизорски докази за салдата на побарувањата на износ од 41.862(000)мкд белешка бр.21 и салда на побарувања од аванси и депозити во износ од 6.250(000)мкд кои беа одбрани како конфирмации, како и со соодветни алтернативни постапки не добивме уверување дека салдата на побарувањата се усогласени со и останатите купувачи и аванси и депозити со тоа да стекнеме ревизорско уверување во однос на евидентираниот износ на датумот на известување.

Поради овие прашања ние не бевме во состојба да утврдиме дали корекции би биле потребни во однос на евидентираниите залихи и побарувања и обврските и елементите кои се составен дел на Извештајот на сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнина и Извештајот за паричните текови.

### *Мислење со резерва*

Според наше мислење, со оглед на наведеното во предходниот пасус основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат финансиската состојба **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ,КИЧЕВО**, како неговата

финансиска успешност, така и неговите парични текови за година која завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### *Извештај за други правни регулативи и барања*

Менаџментот на друштвото е одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е козистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со ревидираните финансиски извештаи.



АУДИТ - КОНСАЛТИНГ

**До акционерите и раководството АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ,КИЧЕВО**

(продолжение)

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со ревидираните финансиски извештаи на **АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ,ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ,КИЧЕВО** за годината која завршува на 31 декември 2021година.

**Куманово ,21 јуни 2022година**

**ЈЈ АУДИТ КОНСАЛТИНГ Куманово**  
**Директор**  
**Јелена Цимревска**

**Овластен ревизор**  
**Јелена Цимревска**



ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2021 година  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
 на ден 31 декември 2021 година

	Белешка	во илјада денари	
		2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		260	419
Материјални средства	18	190.456	213.282
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	19	-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Одложени даночни средства		-	-
Вкупно нетековни средства		190.716	213.702
Тековни средства			
Парични средства и хартии од вредност	20	-	13
Побарувања од купувачи	21	41.487	68.048
Останати краткорочни побарувања	22	4.936	3.527
Краткорочни финансиски средства	23	-	-
Платени трошоци за идните периоди	24	206	174
Залихи		46.631	71.762
Вкупно тековни средства		46.631	71.762
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>237.347</b>	<b>285.464</b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
Капитал и резерви			
Основна главнина	25	(81.446)	(81.446)
Ревалоризациона резерва		-	-
Законски и статутарни резерви		(109.591)	(152.302)
Акумулирана добивка/(загуба)		-	-
Пренесена загуба Добивка/(загуба) за гладната		-30.387	42.711
Вкупно капитал и резерви		(160.650)	(191.038)
Долгорочни обврски			
Долгорочни резервирања			
Долгорочни кредити	26	(0)	(0)
Вкупно долгорочни обврски		(0)	(0)
Краткорочни обврски			
Обврски спрема добавувачите	27	(27.785)	(58.877)
Останати краткорочни обврски	28	(48.912)	(35.549)
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци во идни		-	-
Вкупно краткорочни обврски		(76.697)	(94.426)
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>		<b>(237.347)</b>	<b>(285.464)</b>

Финансискиот извештај се усвоени од страна на Управниот одбор на 15.03.2022

Надица Дејаноска




Горан Донески



АД ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

## ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	Белешка	во илјада денари	
		2021	2020
Приходи од продажба	7	14.902	57.585
Останати оперативни приходи	8	3.749	10.503
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>18.651</b>	<b>68.088</b>
Промена на вредноста на залихите на готови производи и производство во тек		-	-
Набавна вредност на продадените стоки и материјали	9	-	-
Трошоци за сировини и други материјали	10	( 9.386)	(29.774)
Услуги со карактер материјални трошоци	11	( 8.449)	(18.947)
Трошоци за вработените	12	(2.820)	(6.824)
Трошоци за амортизација и резервирања	13	(13.396)	(15.923)
Останати расходи од работењето	14	(14.975)	(38.274)
<b>Вкупно оперативни расходи</b>		<b>(49.026)</b>	<b>(109.742)</b>
<b>Добивка / (Загуба) од оперативено работење</b>		<b>(30.375)</b>	<b>(41.654)</b>
Финансиски приходи	15	-	2
Финансиски расходи	16	(12)	(1.059)
<b>Добивка / (Загуба) пред оданочување</b>		<b>(30.387)</b>	<b>(42.711)</b>
Данок од добивка	17	-	-
<b>Нето добивка / (загуба) за периодот</b>		<b>(30.387)</b>	<b>(42.711)</b>
Остатана сеопфатна добивка / (загуба) за периодот		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка / (загуба) за периодот</b>		<b>(30.387)</b>	<b>(42.711)</b>

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Финансискиот извештај се усвоени од страна на Управниот одбор на 15.03.2022

Овластен сметководител,

Надица Дејаноска



Директор,

Горан Донески

АД ТАЈМИШТЕ-КИЧЕВО

ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2021 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТН

А ДОБИВКА

за периодот од 01.01.2021

до 31.12.2021

ВО(000) ДЕНАРИ

Ред.Б рој		Ознака на ОП	Број на белешка	Тековна година	
1	2	3	4	5	6
1	Добивка за годината	269	0	0	0
2	Загуба за годината	270		-30.387	-42.711
3	<b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА</b>	<b>288</b>		<b>-30.387</b>	<b>-42.711</b>

Финансискиот извештаи се усвоени од страна на Управниот одбор на 15.03.2022

Лице одговорно за составување на

Образецот

Надица Дејаноска

*Надица Дејаноска*



Директор,

*Горан Домески*  
Горан Домески



ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31.12.2021 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИО ТТЕК**

за годината која завршува на 31 декември 2021

Опис	2021	2020
<b>А. Готовинските текови од оперативно работење</b>		
Нето добивка (загуба)	(30.387)	(41.711)
Усогласување за:		
Амортизација	13.396	15.923
Резервации за трошоци		
Приходи од отпис на обврски и вишоци		
Расходи од отпис на побарувања и кусоци		
<b>Готовински текови од работење</b>	<b>(16.991)</b>	<b>(25.788)</b>
Побарувања од купувачи	26.561	7660
Останати краткорочни побарувања	(1.411)	(275)
Краткорочни финансиски средства		
Платени трошоци за идните периоди		
Залихи	174	1004
Обврски спрема добавувачите	(31.094)	16.666
Останати краткорочни обврски	13.818	(24.044)
Обврски за даноци, придонеси и др. давачки		5756
Краткорочни финансиски обврски		
Одложени плаќања на трошоци во идни периоди		
<b>Нето готовински текови од оперативно работење</b>	<b>(8.943)</b>	<b>(20.021)</b>
<b>Б. Готовински текови од инвестиционо работење</b>		
Нематеријални средства		
Материјални средства	8.930	19.510
Вложувања во недвижности		
Долгорочни финансиски средства		
Долгорочни побарувања		
Одложени даночни средства		
<b>Нето готовински текови од инвестиционо работење</b>	<b>8.930</b>	<b>19.510</b>
<b>В. Готовински текови од финансиско работење</b>		
Долгорочни резервирања		
Долгорочни кредити		
Капитал и резерви		
<b>Нето готовински текови од финансиско работење</b>		
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>(13)</b>	<b>(511)</b>
		524
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>13</b>	
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Финансискиот извештај се усвоени од страна на Управниот  
Белешките се составен дел на финансиските извештаи  
Овластен сметководител,

Надица Дејаноска




Директор

Горан Донески



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ**  
за годината која завршува на 31.12.2021 година

	Запишан капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Тековна добивка	Вкупно
<b>Состојба на 01 јануари 2021 година</b>	<b>81.446</b>	<b>152.302</b>	<b>-42.711</b>		<b>191.037</b>
Основачки влог					0
Добивка за годината				-30.387	-30.387
Издвојување за законска резерва					
Издвојување за останати резерви					
Намалување на останати резерви		-42.711			
Зголемување на нераспределена добивка					
Намалување на нераспределена добивка					
Трансакции со сопствениците					
Акумулирана добивка					
Вкупна сопствена добивка		0			
<b>Состојба на 31 декември 2021 година</b>	<b>81.446</b>	<b>109.591</b>		<b>-30.387</b>	<b>160.650</b>
<b>Состојба на 01 јануари 2020 година</b>	<b>81.446</b>	<b>152.302</b>	<b>-42.711</b>		<b>191.037</b>

Раководител на сметководство

Директор

Овластен сметководител,

Надица Дејаноска

*Handwritten signature of Nadica Dejanoska*



*Handwritten signature of Goran Donetski*

Горан Донески

# АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

## Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

### 1. ОПШТИИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото, форма на трговско друштво, Акционерското друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промети услуги Кичево.

Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар; 4401492

Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување; НЕМА

Позначајни дејности кои ги извршува; 07.10 Вадење на руди на железо;

Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество) нема;

Број на вработени	2021	2020
	7	12

### 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка); МСФИ за мали и средни субјекти

Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана; ПОЕДИНЕЧНА  
Валута на презентација. МКД

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка:

(За приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

### 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго). Во 2021 не се вршени

### 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција. Во 2021 не се вршени.

### 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

### 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и услуги Кичево е регистрирано на ден 18.12.1995 година, во Трговскиот регистар и регистар на други правни лица при Централниот регистар на Република Македонија. Скратениот назив на друштвото гласи:

#### “АД ТАЈМИШТЕ Кичево”

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночен обврзник е регистриран под шифра **07.10 –Вадење на руди на железо**. Сите дејности се утврдени со МКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

ЕДБ на друштвото е : .....4030992212781.

ЕМБС на друштвото е: .....4497821

Платниот промет се одвива преку следниже трансакциски сметки:

Денарски сметки:

1. Капитал банка АД Скопје ,Комерцијална банка,Стопанска банка,Тутинска банка

#### ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

Паричен влог МКД:	0,00
Непаричен влог МКД:	81.446.372,00
Уплатен ден МКД:	81.446.372,00
Вкупно основна главнина МКД:	81.446.372,00
Вид на акции	Основната главнина на друштвото е конвертирана од денари во ЕВРА и изнесува 1.346.815,00 евра или во денарска противвредност 81.446.372,00 денари. Основната главнина на друштвото е поделена на 26.341 обични акции. Номиналната вредност на една акција е 51,13 евра или денарска противвредност 3.092,50 денари.

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

БР.0805-50/151620210000195 /02.02.2021 12:48:14

### 1. ТЕКОВНА СОСТОЈБА

Централен регистар на Република Македонија –

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС	4401492
Целосен назив:	Акционерско друштво производство, преработка, промет и услуги Кичево
Кратко име :	АД ТАЈМИШТЕ Кичево
Седиште:	МАГИСТРАЛЕН ПАТ бр.8А КИЧЕВО
Вид на субјектот	АД
Датум на основање	18.12.1995
Деловен статус:	Активен
Вид на сопственост:	Недефинирана
ЕДБ:	4012992100942
Големина на субјектот	Среден
Организационен облик:	05.5 – акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

### ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Паричен влог МКД:	0,00
Непаричен влог МКД:	81.446.372,00
Уплатен ден МКД:	81.446.372,00
Вкупно основна главнина МКД:	81.446.372,00
Вид на акции	Основната главнина на друштвото е конвертирана од дена-ри во ЕВРА и изнесува 1.346.815,00 евра или во денарска противвредност 81.446.372,00 денари. Основната главнина на друштвото е поделена на 26.341 обични акции. Номиналната вредност на една акција е 51,13 евра или денарска противвредност 3.092,50 денари.

### СОПСТВЕНИЦИ

#### ЗАБЕЛЕШКА:

Согласно членот 298 став 2 од Законот за трговските друштва („ Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04...25/07 промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар.

Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

### ДЕЈНОСТИ

Приоритетна дејност Главна шифра	07.10 –Вадење на руди на железо
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани дејности во надворешниот промет	

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

#### ОВЛАСТУВАЊА

#### ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име и презиме	ГОРАН ДОНЕСКИ
Адреса:	ИВАН ТРПЕСКИ 4 КИЧЕВО КИЧЕВО
Овластувања:	Генерален директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот трговски промет, занимање Дипломиран економист Потпишувањето да важи на секој од двајца Генерални Извршни Директори засебно, поединечно, независно еден од друг .
Овластено лице	Овластено лице

#### ОДБОРИ

#### Извршен член на одбор на директори

ЕМБГ	0805978433004
Име и презиме	ГОРАН ДОНЕСКИ
Адреса:	ИВАН ТРПЕСКИ 4 КИЧЕВО КИЧЕВО
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори - Дипломиран економист
Овластено лице	Извршен член на Одбор на директори

#### Неизвршен член на одбор на директори

Име и презиме	ВЛАДИМИР ТОЛЕСКИ
Адреса:	ПИРИНСКА ББ КИЧЕВО
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори – Дипломиран економист
Овластено лице	Неизвршен член на Одбор на директори Претседател на директори

Име и презиме	СЛОБОДАН СТАНКОВСКИ
Адреса:	4-ТИ ЈУЛИ бр.184-1/6 КИЧЕВО
Овластувања:	Независен - Неизвршен член на Одбор на директори – Занимање :Дипломиран рударски инженер
Овластено лице	Неизвршен член на Одбор на директори

Име и презиме	ПЕТРЕ МИТРЕЈЧЕСКИ
Адреса:	ТРЕНКО ТАСЕСКИ бб КИЧЕВО
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори – ВСС Електро инженер
Овластено лице	Неизвршен член на Одбор на директори
e-mail	adtajmiste@yahoo.com

Име и презиме	ЗОРАН НИКОДИНОСКИ
Адреса:	11 – ТИ СЕПТЕМВРИ бр.109 КИЧЕВО
Овластувања:	Независен - Неизвршен член на Одбор на директори – ВСС ИНЖИНИЕР ТЕХНОЛОГ
Овластено лице	Неизвршен член на Одбор на директори

#### ПОДРУЖНИЦИ

**Белешки кон финансиските извештаи**  
31.12.2021 година

**Подброј 4401492/1**

-Подброј 4401492/1

Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и услуги Кичево –  
Подружница Хотел Кичево, ПОДРУЖНИЦА РУДНИЧКА бр.10 КИЧЕВО, Приоритетна дејност  
55.10 – Хотели и слични објекти за сместување.

Овластено лице ГОРАН ДОНЕСКИ ИВАН ул.ТРПЕСКИ 4 КИЧЕВО КИЧЕВО  
Раководител на Подружница.

-Подброј 4401492/2

Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и услуги Кичево –  
Подружница Куќа на уметност с. КНЕЖИНО КИЧЕВО, ПОДРУЖНИЦА НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ  
УЛИЧЕН СИСТЕМ КНЕЖИНО КИЧЕВО, Приоритетна

дејност 55.10 – Хотели и слични објекти за сместување. Овластено лице ГОРАН ДОНЕСКИ  
ул.ИВАН ТРПЕСКИ 4 КИЧЕВО КИЧЕВО

Раководител на Подружница.

Подброј 4401492/3

Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и услуги Кичево –  
Подружница Каменолом Бигор Доленци КИЧЕВО, ПОДРУЖНИЦА НАСЕЛЕНО МЕСТО без  
уличен систем КНЕЖИНО КИЧЕВО, Приоритетна дејност

07.10 – Вадење на руда на железо. Овластено лице ГОРАН ДОНЕСКИ ИВАН ТРПЕСКИ 4 КИЧЕВО  
КИЧЕВО

Раководител на Подружница.

**КОНТАКТ**

E-mail: [adtajmiste@t-home.mk](mailto:adtajmiste@t-home.mk)

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран на месечно ниво.

**ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Финансиските извештаи на друштвото се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став (2) (Обврска за водење сметководство) 472 (Водење трговски книги) од Законот за трговски друштва на РМ ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2007, ..... и 120/2018), како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување и меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти ажурирани на годишна основа и така како што се дополнети, изменети или усвоени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на РМ.

Друштвото го применува членот 482 од истиот закон: Одобрените финансиски извештаи со годишниот извештај за работа на друштвото, органот на управување најдоцна 30 дена од денот на нивното одобрување, но не подоцна од 30 јуни, во препис, ги доставуваат до

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар на РМ согласно Правилникот за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Сл. Весник на РМ“ бр. 7/13), и Правилникот за водење на сметководство (“Службен весник на РМ” 159/09 и 164/2010).

Годишната сметка, финансиските извештаи и објаснувачките белешки се прикажани во македонски денар (МКД). Функционалната валута на Друштвото претставува валутата на примарното економско опкружување во кое работи Друштвото и е македонскиот денар. Известувачката валута во која се прикажани годишната сметка и објаснувачките белешки е македонскиот денар (МКД).

Годишната сметка – финансиските извештаи на АД ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО (друштво) е изготвена на база на историска набавна вредност. кои вклучуваат:

- ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (Образец 1);
- ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (Образец 2);
- ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА;
- ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ;
- Применетите сметководствени политики и
- Други објаснувачки белешки, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Раководството ги изготвува Годишна сметката – финансиски извештаи и објаснувачките белешки врз основа на принципот на континуитет, земајќи ги во предвид тековните намери, веројатноста од продолжување со работењето и достапноста до финансиски извори на средства.

Годишниот Извештај за работењето на друштвото согласно Член 384 од Законот за трговски друштва, Извршниот член на Одбор на директори го изготвува извештајот за работењето на друштвото, а по истекот на деловната година, кога поднесува и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото.

Основа за подготовка и чување на сметководствената евиденција

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со одредбите од член 469 став 1, 472 од Законот за трговски друштва на РМ (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2007, .....120/2018), со фискалната и законска регулатива во Република С. Македонија како обврска да води сметководство на начинот определен со овој закон и со прописите за сметководство, Меѓународните стандарди за финансиско известување, 471, 472, чување на финансиските извештаи од член 474 од Законот за трговски друштва.

Подготовката на Годишната сметка – финансиските извештаи и објаснувачките белешки во согласност со прифатените Меѓународните стандарди за финансиско известување во Република Македонија, бара користење на определени критични сметководствени проценки кои се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и акции.



## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

Областите коишто бараат повисоко ниво на расудување и сложеност, или области каде што претпоставките и проценките се значајни за Годишната сметка се објавени во Белешка 4.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени значајните сметководствени политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи и даночните прописи на Република Македонија.

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст. Овие политики постојано се применувани на сите прикажани години, освен ако не е наведено поинаку.

#### Странски валути

##### а) Функционална и известувачка валута

Ставките вклучени во Годишната сметка финансиските извештаи и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото (“функционална валута,,”).

Годишната сметка и објаснувачките белешки се претставени во македонски денари (“МКД”), којашто е функционална и известувачка валута на друштвото.

##### б) Трансакции во странска валута

Деловните трансакции искажани во странска валута се искажани во функционалната валута, Македонски денари (МКД), со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Побарувањата и обврските во странска валута се искажани во денари по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период и за истите постои аналитика во странска валута. Добивките и загубите кои произлегуваат од подмирувањето на такви трансакции и од искажувањето на монетарните средства и обврски назначени во странски валути според курсот на датумот на известување се вклучени во билансот на успех.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го девизниот курс на денот на трансакцијата.

Немонетарните ставки кои се евидентирани по објективна вредност, деноминирана во странска валута, се курсираат користејќи ги девизните курсеви на датумот кога е определена објективната вредност.

Странските валути со кои работи друштвото во главно се еврото (ЕУР).

Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември се следниве:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Валута	31.12.2021	31.12.2020
1 ЕУР = денари	61,6270	61,6940
1 УСД = денари	54,3736	50,2353

**Белешки кон финансиските извештаи**

**31.12.2021 година**

Ставките вклучени во Годишната сметка и објаснувачките белешки на друштвото се мерени користејќи ја валутата на основната економска средина во којашто работи друштвото (“функционална валута,,).

**ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

**ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА**

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, издатоци за развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил (godwill).

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив кон друштвото и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход во моментот на неговото настанување (трошоци за развој).

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:  
начинот на нивното стекнување;  
очекуваниот период на добивање на економска корист и  
можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.

Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

**ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА - НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (НПО)**

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов, истиот да може сигурно да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или објективната

вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат, и

доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на добивките за тековниот период.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

Вредноста на инвестиционите вложувања ја зголемува набавната вредност и на овој начин зголемената основица подлежи на амортизација.

Цената на производство се утврдува согласно МСС 2 – Залихи.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството.

Векот на употреба на средството може да се процени и врз основа на бројот на производи или слични единици за кои се очекува дека друштвото ќе ги оствари од тоа средство – функционален метод.

Векот на употреба на материјалните средства образложен во точка 3.2. Депрецијација како и основицата и стапките на амортизацијата.

Основица за пресметка на амортизација е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува со праволиниска метода во периодите на векот на употреба согласно точка 3.2.

Стапките за амортизација секој субјект може да ги донесе самостојно во зависност од корисниот век на употреба на средствата согласно МСС 16 и МСС 38.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на нивната набавка веднаш кога тие средства почнале да се користат.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**31.12.2021 година**

Евидентираната вредност на едно средство кое се заменува се отстранува од понатамошно признавање.

Амортизација на земјиштето уметнички дела и на инвестициите во тек не се пресметува.

**Депрецијација**

Амортизацијата на средствата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба.

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Исправка на основните грешки ќе се врши според МСС 8, точки 34-36)

Износот на исправка на основна грешка која се однесува на претходни периоди треба да биде известен преку корегирање на почетно салдо на задржаната добивка. Споредбените информации треба да бидат повторно искажани, освен доколку не е можно да се направи тоа. (алтернатива): според МСС 8 точки 38-40).

Износот на исправката на основна грешка треба да биде вклучен во утврдувањето на нето добивката или загубата за тековниот период. Споредбените информации треба да бидат презентирани како да се известени во финансиските извештаи за претходниот период треба да бидат презентирани дополнителни проформа информации, подготвени во согласност со точка 6, освен кога не е можно да се направи тоа.

Депрецијацијата средствата, опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи недвижности, опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

Назив на средството	Корисен век	Процент на амортиз.
Недвижности	10 до 40 години	2,5 до 10 %
Опрема	10 до 20 години	5 % до 10 %
Алат, погонски и канцелариски материјал	4 до 5 години	20 % до 25 %
Компјутерска опрема и софтвер	4 години	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	4 до 5 години	20 % до 25 %
Нематеријални средства	10 до 20 години	5 % до 10 %

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност.

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

#### ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ЗА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на друштвото (сукцесивна уплата на запишаниот капитал).

Капиталот кој нема да биде уплатен, согласно роковите и условите пропишани со актите ќе биде поништен.

#### ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕНА ДОЛГОРОЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување, без трошоците на камати ако се купени на кредит. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување.

Останатите долгорочни финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност.

Сопствениите (резервски) акции, односно откупениот сопствен удел, ќе се водат како намалување на запишаниот и уплатен капитал, според трошокот на стекнување – истовремено или во рок од две години. Уделот на сопствениите акции, односно удели, може да биде до 10% од основниот капитал.

Исправката (вредносното усогласување) на вложувањата, се спроведува во периодот на сознавањето на неможноста за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот.

Отписот на побарувањата по основ на вложувања се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветниот орган на друштвото.

#### ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ

Залихите на материјали и резервни делови се водат по методата на просечно набавени цени. Во извештајот за финансиската состојба, залихите се искажуваат по пониска набавна или нето реализациона вредност.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите во тој период. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даноците, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката.

Попустите и рабатите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при издавањето во употреба.

Суровините, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажа и автомобилските гуми се евидентираат според трошоците на набавката, а пресметката на потрошокот со примена на методот ФИФО.

Алтернатива: Залихите на материјали, суровини и резервни делови се искажуваат по стварни цени, а пресметката на трошоците се врши со примена на просечни пондерирани цени по пооделни видови на залихи. Просечните пондерирани цени се пресметуваат при секој влез на стоки во складот, врз основа на утврдените количини и вредности после влезот на нови

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

залихи.

Ситниот инвентар во употреба, се отпишува еднократно при ставање во употреба (алтернатива: при самата набавка).

Алтернатива: Ситниот инвентар, се отпишува по методот на калкулативен отпис, според векот на траење.

Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат по методот на калкулативен отпис, согласно интензитетот на употреба.

Алтернатива: Амбалажата и автомобилските гуми, се отпишуваат при ставањето во употреба.

Намалувањето на вредноста на залихите, се спроведува во време на редовните месечни и годишниот попис, а врз основа на проценка на оштетеност, рок на употреба, дотраеност на залихите и слично.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци.

Трошоците на управата и продажбата (управно – продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се врши при годишниот попис. Намалување на вредноста на залихите, се врши во случај на неадекватен квалитет на изработката, оштетување и дотраеност на залихите до нето реализационата вредност ако е пониска од набавната. Во случај на вонредни настани на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовниот тек на работењето, намалена за проценетите трошоци за довршување на производството и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

Залихите на трговски стоки во продавниците се водат по продажни цени со вклучен данок на додадена вредност и пресметана разлика во цени.

Залихите на трговски стоки, во склад се водат по набавни цени, односно по нето реализационата вредност ако е пониска од набавната.

Намалување на вредноста на залихите на трговската стока се спроведува во случај на пад на пазарните цени, оштетувања или други причини, на товар на расходите на периодот.

### ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА

Побарувањата од подружници и други претпријатија, побарувањата од купувачите,

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите, намалени за работи и попусти во цената, согласно склучениот договор, односно одлуката за исплата.

Побарувањата од купувачите се искажуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не

можат да се наплатат. Отписот на побарувањата по пат на исправка на вредноста се врши на товар на расходите за периодот.

Износот на резервирањето претставува разлика меѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат како тековни добивки. За сите побарувања од купувачи кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува затезна камата.

Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

### НАДОМЕСТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Придонеси за задолжително социјално осигурување - пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат според методот на трошоците на

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

вложување.

Алтернатива: Вложувањата во хартии од вредност се искажуваат пониско од: трошоците на вложување или пазарната вредност.

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се признаваат во тековни приходи.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ)

Парите на сметките во денари кај деловните банки, се водат во номинални износи, според доставениот извод за состојбата на прометот на соодветните сметки.

Парите во благајна во денари, се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на билансирањето.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за парични текови:

Со парични средства и парични еквиваленти, се евидентираат паричните средства во благајната, на сметките кај деловните банки, депозитите по видување, благородните метали и предметите од благородни метали и краткорочните и високо ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредност.

### ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Извештајот за сеопфатна добивка.

### ПОЛИТИКА ЗА АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.



## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

#### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАПИШАНИОТ КАПИТАЛ

Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства. Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно промената на уписот на вредноста на капиталот.

Паричен влог МКД:	0,00
Непаричен влог МКД:	81.446.372,00
Уплатен ден МКД:	81.446.372,00
Вкупно основна главнина МКД:	81.446.372,00

Вид на акции Основната главнина на друштвото е конвертирана од дена-ри во ЕВРА и изнесува 1.346.815,00 евра или во денарска противвредност 81.446.372,00 денари. Основната главнина на друштвото е поделена на 26.341 обични акции. Номиналната вредност на една акција е 51,13 евра или денарска противвредност 3.092,50 денари.

#### ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИТЕ АКЦИИ

Износите искажани како премии на емитираните удели ја сочинуваат разликата помеѓу номиналната вредност на уделите и износите по кои се продадени и се признаваат како тековен приход.

#### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕН ВИШОК)

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност. (Друштвото ако не применува мерење на нетековните средства според објективната вредност нема да има ставка во Извештајот за финансијска состојба, насловена на ревалоризационен вишок).

Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства. Остатокот по ова покривање ќе се пренесе во задржана добивка.

#### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви. Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото.

Согласно законската обврска за задолжителна општа резерва, како општ резервен фонд кој се формира по пат на зафаќање на нето добивката по стапка од 5 % се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој е еднаков на една десетина (10%) од основната главнина.

#### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАДРЖАНАТА (АКУМУЛИРАНА) ДОБИВКА / ЗАГУБА

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

периоди, задржани добивки и загуби.

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на управата, а во согласност со Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата, со внес на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието / собирот на содружници и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Авансот на добивка може да се исплатува ако меѓу пресметковниот период искажува добивка и ако не постои пренесена загуба.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

Овие обврски се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на Извештајот на состојба, рокот на доспевање им е над 12 месеци.

Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции, оштети и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај на отплата на долгови.

Обврските по хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност според одлуката за издавање, зголемена за каматата, која се однесува на тековниот пресметковен период.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на Билансот на

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

### ПОЛИТИКА ЗА ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период.

Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди се евидентираат во корист на временските разграничувања, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на добра се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите; друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

За приходите што не се дефинирани со овој акт, се применува Меѓународниот сметководствен стандард 18 и другите стандарди.

### ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Расходите се признаваат согласно точка 78 до 80 и 94 до 98 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми: расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;

расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш

признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;

расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот; расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 94-98 од Рамката).

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

### ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

### ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, При проценката на објективната вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

### Приходи од државни поддршки

Неусловените државни поддршки поврзани со биолошките средства се признаваат како приход во Извештајот за сеопфатна добивка кога помошта е примена или треба да се прими. Останатите државни поддршки се признаваат иницијално како разграничени приходи кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката.

Поддршките кои ги надоместуваат настанатите трошоци се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците. Поддршките кои ја надоместуваат набавната вредност на средствата се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка на систематска основа во текот на употребниот период на средството.

### НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска

### **Белешки кон финансиските извештаи**

**31.12.2021** година

со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

Овој акт се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2014 година и за следните години.

### **КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ**

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

Разликите во сметководствени проценки ќе се евидентираат тековно, или тековно но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);

застареноста на залихите (тековно) и

корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

### **ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ**

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

Најчести промени кои во сметководствените политики се јавуваат со усвојувањето на МСС се презентирани доколку ги има се наведени.

### **УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**

6.1) Ризик од финансирање - Показател на задолженост

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

**Белешки кон финансиските извештаи**

31.12.2021 година

**3.27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

**3.28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

**3.29. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Средства, обврските, приходите и расходите за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ и МСС.

**2.КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ**

За нематеријалните и материјалните средства кои се евидентирани по набавна вредност, не се користени дополнителни методи за повторна проценка на датумот на известувачкиот период.

Побарувањата се проценети врз основа на објавената сметководствена политика на денот на известувачкиот период, според рочноста.

Разликите во сметководствени проценки ќе се евидентираат тековно, или тековно но и во идните периоди (перспективно).

Како промена на сметководствената проценка се сметаат особено:

- вреднувањето на ненаплативите побарувања (тековно);
- застареноста на залихите (тековно) и
- корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата (тековно и идно).

**2. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ**

Кои сметководствени политики се промениле во тековниот период во однос на претходниот пресметковен период и од што се состојат тие промени е следниот чекор во прилог на белешките. Разликите треба да се квантифицираат и треба да се искаже како тие влијаат на одделни позиции на Билансот на состојба и Билансот на успех, така што овие биланси да бидат споредливи во тековната со претходната известувачка година.

Најчести промени кои во сметководствените политики се јавуваат со усвојувањето на МСС се презентирани доколку ги има се наведени.

**3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК**

**6.1) Ризик од финансирање - Показател на задолженост**

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерска главнина, резерви и акумулирана (загуба) / добивка.

Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Вкупниот капитал е пресметан како главнина зголемена за нето обврските по позајмици.

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

**Белешки кон финансиските извештаи**  
31.12.2021 година

(во илјади денари)

Година	2021	2020
<b>Опис на елементите</b>		
Долгорочни обврски по кредити Капитал банка	0	0
Пари и парични еквиваленти	0	13
Нето обврски	0	0
Капитал	81.446	81.446

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател се пресметува како однос меѓу обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Друштвото континирано го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост.

### 6.1.1) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки.

Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизни валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични средства. Редовни проекции на паричните текови се подготвуваат и надополнуваат од страна на сметководствениот оддел.

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото кое се обидува да изгради соодветна рамка за управување со овој ризик, како и со барањата за управување со ликвидноста.

во илјада денари

Финансиски средства	Тековнагодина	Претходнагод.
<b>Не каматоносни</b>		
Побарувања од купувачи	41.487	69.495
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.895	0
Побарувања од државата	0	110
Останати побарувања и позајмици	1.042	3.416
Вложувања во придружнички друштва	0	0
Пари и парични еквиваленти	0	13
АВР	0	0
<b>ВКУПНО</b>	<b>46.424</b>	<b>73.034</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

**Белешки кон финансиските извештаи**  
31.12.2021 година

во илјада денари

Финансиски обврски	Тековна година	Претходна год.
<b>Некаматносни (долгорочни и краткорочни)</b>		
Обврски кон добавувачи	27.785	51.306
Останати тековни (аванси, депозити и кауции)	9.146	7.571
Обврски спрема вработените	11.328	8.558
Обврски заданоци при доноси и други давачки	28.439	23.254
Кредити од банки	0	0
ПВР	0	0
Останати обврски	0	145
Каматносни со фиксна камата	/	/
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>	<b>76.698</b>	<b>94.426</b>

### Способност за плаќање.

#### Способност за плаќање.

Се пресметуваат показателите на ликвидноста и солвентноста добро е да се утврдат процентните односи на главните пози. Врз основа на искуствата се смисли дека коефициентот на општа ликвидност е 2,00 според некои 1,5 за кои се верува дека сите тековни обврски ќе бидат намирени на време, (Извештај за финансиската состојба. Задоволителната вредност е онаа што не отстапува значително над просекот на индустријата, и ако просекот на индустријата е непознат, тогаш тоа би односот треба да биде приближно 2: Кај ревидираниот субјект овој коефициент е 0,91 со што не го има минималниот коефициент од 1,2 за навремено да ги подмируваат тековните обврски.

#### 6.2.) Девизен ризик

Долгорочните обврски по кредити и обврските спрема странските добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на девизните курсеви. Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и пазарните цени кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

#### 6.3.) Каматен ризик – промени на девизен курс

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции.

Друштвото нема значајни каматносни побарувања. Според тоа, промената на пазарните



## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

каматни стапки нема влијание врз приходот од камати и паричните текови од редовното работење.

Каматниот ризик на кој е изложено Друштвото, произлегува од обврските по основ на кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан на паричните текови.

Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

#### 6.4.) Ризик од ликвидност кредитен ризик

Кредитниот ризик се дефинира како ризик од неисполнување на обврската од едната страна предизвикувајќи загуба за другата страна.

Друштвото е изложено на кредитен ризик преку оперативните активности и одредени финансиски активности.

Рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

##### 6.4.1). Утврдување на објективната вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувања расположиви за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

	31.12.2021	31.Dek.2020
<b>A.SREDSTVA</b>		
<b>Netekovnisredstva</b>		
Nematerijalnisredstva	260	420
Materijalnisredstva	190.456	213.282
Finansiskivlo`uvawa-dolgoro~ni		
<b>Netekovnisredstva -neto</b>	<b>190.716</b>	<b>213702</b>
<b>Tekovnisredstva</b>		
Zalihi		174
Pobaruvaodkupuvачii povrzanisubjekti	41.487	68.048
Drugikratkoro~nipobaruva	4.938	3.527
Finansiskivlo`uvawa-kratkoro~ni		
Pari~nisredstva		13
AVR	206	
<b>Vkupnotekovnisredstva</b>	<b>46.631</b>	<b>71.762</b>
<b>VKUPNAAKTIVA-SREDSTVA</b>	<b>237.347</b>	<b>285.464</b>

<b>B.GLAVNINAIREZERVI</b>		
Osnovnaglavnina	81.446	81.446
Zakonskirezervi(irevalorizacionirezervi)	109.591	152.302
Akomuliranadobivka		
Dobivkazatekovnatagodina		
Zagubazatekovnatagodina(-)	-30.387	-42.711
Prenesenazaguba		-
Rev.rezervairazl.odvred.nakomp.naseopf.dob.		
<b>Vkupnoglavninairezervi</b>	<b>160.650</b>	<b>191.037</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

#### V.OBVRSKI

Dolgoro. Finansiski obvrski		
Kratkoro~ni finansiski obvrski		
Obvrski sprema dobavuvачite	27.785	51.307
Obvrski zaavansi,depoziti i kaucii	9.146	7.571
Obvrski sprema vrabotenite	16.023	8.558
Ostanati tekovni obvrski		145
Obvrskipodanoci,pridonesi i dr.dava.	23.743	26.846
Obvrskipoosnovnau~estvovovlo`uvawata		
PVR		
<b>Vkupnoobvrski</b>	<b>76.697</b>	<b>94.427</b>
<b>VKUPNAPASIVA-GLAVNINA,REZERVII OBVRSKI</b>	<b>237.347</b>	<b>285.464</b>

Објективна вредност на финансиски средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност, со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум една година од датумот на Извештајот за финансиска состојба.

#### 6.5) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици, потребни се сензитивни анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал.

Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на билансот на состојба ја прикажува цела година.

#### 6.6.) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коицидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

#### 6.7.) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

ДАНОК ОД ДОБИВКА

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи

31.12.2021 година

Данокот од добивка по стапка од 10% се плаќа на непризнатите расходи, намалени за расходите со одложено плаќање ( даночен кредит), како и во моментот на исплата на дивиденда и друга распределба на добивката во согласност со законските прописи во Република Македонија.

Бел/Ска	Описнаконто	31.12.2021	31.12.2020
<b>7 Приходи од продажба</b>			
		во илјади денари	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
740	Приходи од продажба на добра(производи)иуслугиво земјата	14.902	57.585
	<b>Вкупно</b>	<b>14,902</b>	<b>57.585</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи на 31.12.2021godina

#### 8 Останати оперативни приходи

во илјади денари

	(производи, стоки) и услуги	0	1.170
747	Приходи од наемнини	21	52
760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	584	4.725
765	Приходи од наплата на отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	3,125	4.532
767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации		24
769	Останати приходи од работењето	41	-
<b>Вкупно</b>		<b>3,771</b>	<b>10.503</b>

#### 9 Набавна вредност на продадените стоки и материјали

во илјади денари

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
701	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 10 Трошоци за сировини и други материјали

во илјади денари

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
400	740	3,519
401		
402	-	4
403	5,685.	21,579
404	-	-
407	2,961	4,672
<b>Вкупно</b>	<b>9,386</b>	<b>29,774</b>

#### 11 Услуги со карактер материјални трошоци

во илјади денари

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
410	483	26
411	84	225
412	-	-
413	525	1,565
414	-	-
415	20	158
419	7,338	16,973
<b>Вкупно</b>	<b>8,450</b>	<b>18,947</b>

#### 12 Трошоци за вработените

во илјади денари

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи на 31.12.2021 година

	2021	2020
420 Платаи надоместоци на плата-брuto (за производство)	2.566	5.124
422 Останати трошоци на работните	254	661
440 Дневници за службени патувања, ноќевање и патни трошоци	135	873
441 Надомест на трошоци на работните и подароци	120	167
<b>Вкупно</b>	<b>3.075</b>	<b>6.825</b>

### 13 Трошоци за амортизација и резервирања

	во илјади денари	
	2021	2020
430 Трошоци за амортизација (за производство)	13.396	15.923
<b>Вкупно</b>	<b>13.396</b>	<b>15.923</b>

### 14 Останати расходи од работењето

	во илјади денари	
	2021	2020
442 Трошоци за надомест и други примања на членовина УО и НО, одбор на директори	178	30
444 Трошоци за репрезентација	26	100
445 Трошоци за осигурување	-	-
446 Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	13	190
447 Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и други давачки	9	14
448 Трошоци за користење на права (освен наем)	-	-
449 Останати трошоци на работењето	4.888	7.752
460 Загуби врз основа на расходување и загуби од продажбана нематеријални матери	5.523	6.603
461 Загуби врз основа на расходување и загуба од продажбана биолошки средства	-	-
464 Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	-	110
466 Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	3.856	23.474
467 Расходи за дополнително одобрене попусти, рат, рекламации и дадени примероци	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>14.493</b>	<b>38.274</b>

### 15 Финансиски приходи

	во илјади денари	
	2021	2020
774 Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	-
779 Останати финансиски приходи	-	2
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

**Белешки кон финансиските извештаи на  
31.12.2021godina**

		во илјади денари	
		2021	2020
<b>16 Финансиски расходи</b>			
474	Расходиврзоснованакаматидработењетосонеповрзани друштва	12	1.059
<b>Вкупно</b>		<b>12</b>	<b>1.059</b>

### Добивка/Загуба пред оданочување

		во илјади денари	
		2021	2020
800	Добивкапредоданочување	-	-
801	Загубапредоданочување	(30.387)	(42.711)
<b>Вкупно</b>		<b>(30.387)</b>	<b>(42.711)</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

**Белешки кон финансиските извештаи на  
31.12.2021godina**

**БЕЛЕШКА 17. НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА (2021/2020)** ИЗНОСИТЕ СЕ ВО (000) ДЕНАРИ

<b>- Нематеријални средства</b>		во илјади денари	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
000	Издатоци за развој	2.598	2.598
002	Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки	-	
009	Акумулиран амортизацијана издатоци за развој	(2.338)	(2.178)
009	Акумулирана амортизацијана гудвил (Goodwill)	-	-
009	Акумулирана амортизацијана концесии, патенти, лиценци, ...	-	
<b>Состојбана 31 декември</b>		<b>260</b>	<b>419</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи на 31.12.2021godina

#### 18 Материјални средства

во илјади денари

	2021	2020
010 Земјишта и шуми	154.380	154.380
011 Градежни објекти	395.919	395.919
012 Постројки и опрема	246.274	246.274
014 Биолошки средства	2.942	2.942
019 Акумулирана амортизација на градежни објекти	(391.481)	(391.210)
019 Акумулирана амортизација на постројки и опрема	(183.605)	(193.696)
019 Акумулирана амортизација на алат, погонски и канц. инвентар	-	-
019 Акумулирана амортизација на биолошки средства	(1.913)	(1.326)
<b>Состојбана 31 декември</b>	<b>190.456</b>	<b>213.282</b>
<b>ВКУПНО</b>	<b>190.716</b>	<b>213.702</b>

#### 19 Долгорочни финансиски средства

во илјади денари

	2021	2020
031 Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва	-	-
039 Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства	-	-
<b>Состојбана 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 20 Парични средства и хартии од вредност

во илјади денари

	2021	2020
100 Парични средства на трансакциски сметки во денари	-	13
102 Парични средства во благајна	-	-
<b>Состојбана 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

#### 21 Побарувања од купувачи

во илјади денари

	2021	2020
110 Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба на добра услуги и воземјата	-	-
120 Побарувања од купувачи и воземјата	41.487	68.048
127 Останати побарувања	0	0
129 Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	-
<b>Состојбана 31 декември</b>	<b>41.487</b>	<b>68.048</b>

#### 22 Останатик раткорочни побарувања

во илјади денари

	2021	2020
133 Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на купен приход и данок на приход платен на странско правно лице	-	111





## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

**Белешки кон финансиските извештаи на  
31.12.2021godina**

### -Пренесеназагуба

		во илјади денари	
		2021	2020
960	Пренесеназагубаод претходнигодини	-	-961
	Загубазатековнатагодина	30.387	42.711
	41.332		
<b>96</b>	<b>Состојбана31декември</b>	<b>30.387</b>	<b>42.711</b>

## 25.1. KAPITAL I REZERVI

Друштвото во трговскио регистар под Тр.пег.бр.449./97од20.08.1997година имазаведен о акционерски капитал во износ од 81.446.372,00денари.

Законска резерва се формира по пат на издвојување на процент 5% од добивката согласно Statutot на друштвото.

Друштвото има обврската издвојува законска резерва дodeка износот нарезервата не достигнеи знос кој ееднаков на една петтина од главнината.

Dokolku sozdatenata rezerva se namali, moraa se na domesti se dodeka ne go dostigne propisano tminimum .Zakonskata rezerva mo`e da se upotrebuva za pokrivawe nazagubata.

Usoglasuvawe e dvi`eweto vo kapitalot i rezervitee dade n vo izveštajot za promenite vo kapitalot za godinata ozavr{uvana 31Dekemvri 2021godina.

### 25.1.1. Sostojba na akcii

Sostojbatanaakciiiteporodovinaakciiisopstvenicieslednava:

		01.01.2021				31.12.2021.	
Rodovi naakcii	Vosopstvenostna:	Br.naa kcii	U`estvo vo%	Zgol.	Nam.	Br.naa kcii	U`estvo vo%
Обични акции	VladimirToleski	7.508	28.50	5.764		7.508	28.50
	Vojciech Edvard	5.790	21.98			5.764	21.88
	Nata{aToleska					5.790	21.98
	Drugiacioneri						
	ADBetonSkopje		4,68			1.232	4,68
БетонрудникСкопје		4,68	1.232	4,68			
	Marija Toleska	1.232	21.88		5.764	0	0
<b>Vkupno</b>		<b>26.341</b>	<b>100,00</b>	5.764	5.764	<b>26.341</b>	<b>100,00</b>

### 26 Долгорочн икредити

		во илјади денари	
		2021	2020
	Долгорочни обврски назаемиикредитиво земјатаистранство	(0)	0
<b>28</b>	<b>Состојбана31декември</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>

## АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ТАЈМИШТЕ КИЧЕВО

### Белешки кон финансиските извештаи на 31.12.2021godina

#### 27 Обврски спрема добавувачите

		воилјаиденари	
		2021	2020
220	Обврски спрема добавувачи во земјата	(27.785)	(51.306)
221	Обврски спрема добавувачи од странство	-	
222	Обврски за примени авансидепозитии кауци во земјата	(9.146)	(7.571)
227	Останати обврски од добренија	-	
229	Останати обврски од добавувачи	-	
<b>22</b>	<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>(36.931)</b>	<b>(58.877)</b>

#### 28 Останати краткорочни обврски

		воилјаиденари	
		2021	2020
230	Обврски за данокот на додадена вредност	(23.743)	(23.254)
234	Обврски за даноци придонеси на плата и на домостоина плата	(3.543)	(2.655)
235	Обврски за персонален данок на доход	-	-
239	Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	(698)	(673)
240	Обврски за плата и на домостоина плата	(7.181)	(5.503)
241	Обврски за на домостоина трошоци на вработените	-	-
249	Останати обврски спрема вработените	(4.147)	(3.055)
259	Останати краткорочни обврски	)	(146)
<b>25</b>	<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>(39.312)</b>	<b>(35.549)</b>

### БЕЛЕШКА 29. ПРЕЗЕМЕНИИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ-Судски спорови СПИСОК

Во разговор со раководството и правната служба (ПИСМЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ) констатирано е дека има покренато судски спорови од страна на вработените, поради што е блокирана тековната сметка како и судски спорови кои ги води субјектот против купувачите или други страни.

### БЕЛЕШКА 30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

### БЕЛЕШКА 31. КОНТИНУИТЕТ

Кога ги подготвува финансиските извештаи, - раководството прави проценка на способноста да обезбеди континуитет. При оценката дали претпоставката за деловен континуитет е соодветна, раководството ги зема предвид сите достапни информации за иднината, најмалку, но не ограничувајќи се за дванаесет месеци од датумот кога АКЦИОНЕРИТЕ и Управниот одбор на друштвото претпоставуваат да ја вршат и редовна дејност и анализа на задолженост.